



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватско-српски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 28 август 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 34

ГОД. XIX

Цена на овој број е 20.— дина. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дина., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

561.

Врз основа на чл. 17, 19 и 20 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМУМОТ НА СРЕДСТВАТА СО КОИ СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА МОРА ДА РАСПОЛАГА ЗА ВРШЕЊЕ НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ РАБОТИ

1. Во Наредбата за минимумот на средствата со кои стопанската организација мора да располага за вршење надворешнотрговски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62 и 45/62) во точката 4 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, по исклучок, да одобри минимумот на средствата на деловниот фонд на трговската стопанска организација што врши малограничен промет да изнесува помалку од 100 милиони динари, но не помалку од 10 милиони динари.“

Досегашниот став 2 станува нов став 3.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 4034

22 август 1963 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

562.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА РАДИО-ТЕХНИКАТА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниов југословенски стандард:

Прегибни прекинувачи за телекомуникации и електроника. Општи технички прописи и методи на мерењето — — — — — JUS N.R4 050

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1964 година.

Бр. 23-5828

22 август 1963 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

563.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕКСТИЛНИ ИЗОЛАЦИОНИ НАВЛАКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниов југословенски стандард:

Текстилни изолациони навлаки.
Технички услови и испитувања — JUS N.A8.230

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1964 година.

Бр. 16-5825

22 август 1963 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

564.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНСТАЛАЦИОНИ ЦЕВКИ И НИВНИОТ ПРИБОР

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Инсталациони цевки и нивниот прибор. Прописи за изработка и испитување — — — — — JUS N.E1.010

Прибор за инсталациони цевки.
 Уводници за оклопни цевки — — JUS N.E1.015
 Прибор за инсталациони цевки.
 Изолационен прстен за уводници — JUS N.E1.030
 Прибор за инсталациони цевки.
 Уводници за инсталациони обложени
 цевки — — — — — JUS N.E1.045

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1964 година.

Бр. 16-5826
 22 август 1963 година
 Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

565.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ НАПРАВИ ЗА ЗАГРЕЈУВАЊЕ ВОДА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Електротермички направи. Проточни греалки за вода.

Дополнителни технички прописи JUS N.M1.090
 Електротехнички направи. Греалки за вода со топлотна акумулација.

Дополнителни технички прописи JUS N.M1.100

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1964 година.

Бр. 15-5827
 22 август 1963 година
 Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

566.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАНИЧНИ МЕРИЛА ЗА НАВОЈ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Толеранции на навои. Гранични мерила за навој. Општи објаснувања JUS M.B0.500

Начела за определување толеранциите на навоите на мерилата — JUS M.B0.501

Толеранции на навоите на граничните мерила за метрички надворешен навој — — — — — JUS M.B0.510

Толеранции на навоите на гранични мерила за метрички внатрешен навој — — — — — JUS M.B0.511

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1964 година.

Бр. 11-5794
 21 август 1963 година
 Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

567.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНАРД ЗА НАВОИ**

1. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Навои — Дефиниции и ознаки на поимите JUS M.B0.001 — издание 1958 година, донесен со Решението за престанокот на важењето на југословенските стандарди за метричките навои издание 1952 година, и за нивната замена со југословенските стандарди за метричките навои издание 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/58).

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение престанува да важи на 31 декември 1963 година.

3. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува нов југословенски стандард, издание на 1963 година, со следниот наслов и ознака:

Навои. Терминологија и ознаки на големините JUS M.B0.001.

4. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

5. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1964 година.

Бр. 11-5793
 21 август 1963 година
 Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

**ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ****СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 24 до 15 јуни 1963 година објавува:

Одлука за посебниот додаток за инспекторите на сообраќајот;

Решение за промена на називот на Центарот за ревматизам во Белград;

Решение за назначување директор на Институтот за економика на земјоделството;

Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Ловното стопанство во Белград;

Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Заедницата на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај во Белград;

Решение за именување претседател на Републичката комисија за туризам;

Решение за назначување директор на Заводот за комни растенија во Крушевац;

Решение за назначување директор на Институтот за странски јазици;

Решение за назначување в.д. директори на железничките транспортни претпријатија во Белград, Краљево и Нови Сад.

Во бројот 25 од 22 јуни 1963 година објавува:

Извештај за резултатот на изборите на пратеници за Републичкиот собор на Собранието на СРС;

Извештај за резултатот на изборите на пратеници за Стопанскиот собор на Собранието на СРС;

Извештај за резултатот на изборите на пратеници за Просветно-културниот собор на Собранието на СРС;

Извештај за резултатот на изборите на пратеници за Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРС;

Извештај за резултатот на изборите на пратеници за Организационо-политичкиот собор на Собранието на СРС;

Решение за измена на Решението за именување членови на околските и општинските изборни комисији за спроведување на изборите за пратеници на Собранието на СРС.

Во бројот 26 од 20 јуни 1963 година објавува:

Уредба за измени на Уредбата за основање Институт за примена на нуклеарна енергија во стопанството, ветеринарството и шумарството;

Уредба за измена на Уредбата за начинот на користење на републичките средства предвидени за наградување на научниците и уметниците;

Одлука за расподелба на средствата добиени од стопанските резерви на федерацијата за отстранување на последиците од поплава во СРС;

Одлука за користење средствата на задолжителните резерви на општествените инвестициони фондови во 1963 година;

Одлука за посебниот додаток за инспекторите на Републичкиот земјоделски инспекторат и Републичкиот шумарски инспекторат;

Решение за именување членови на Републичката комисија за туризам;

Наредба за дополние на Наредбата за минималниот годишен обем на издавачката дејност што треба да го оствари издавачко претпријатие кое освен со издавачка се занимава и со други дејности;

Одлука за определување нормите на основниот придонес за инвалидско и здравствено осигурување и нормата на придонесот за додатокот на деца;

Одлука за тарифата за надоместоците на комуналните заводи за социјално осигурување за вршење работи за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување и додатокот на деца во 1963 година;

Исправка на Договорот за минималните гарантирани цени за договореното производство и највисоките откупни цени за недоговореното производство — гоење на јагниња, шилежиња, овци и овни по кои можат да се купуваат од индивидуални земјоделски производители.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службен лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 26 од 13 јуни 1963 година објавуваат:

Одлука за определување самостојни установи што се финансираат според принципите на доходот;

Решение за самостојните установи што се финансираат според принципите на доходот;

Решение за основање Комисија за подготвување на материјалите потребни за усогласување на републичките прописи со Уставот;

Упатство за измена на точката 27 од Упатството за водење евиденција на државјаните на НРХ.

Во бројот 27 од 20 јуни 1963 година објавуваат:

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот на изборите на пратеници во Републичкиот собор на Саборот на СРХ одржани на 3 и 16 јуни 1963 година;

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот на изборите на пратеници во Стопанскиот собор на Саборот на СРХ, одржани на 3 јуни 1963 година;

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот на изборите на пратеници во Просветно-културниот собор на Саборот на СРХ, одржани на 3 јуни 1963 година;

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот на изборите на пратеници во Социјално-здравствениот собор на СРХ, одржани на 3 јуни 1963 година;

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот на изборите на пратеници во Организационо-политичкиот собор на Саборот на СРХ, одржани на 3 јуни 1963 година.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист на Социјалистичка Република Словенија“ во бројот 14 од 9 мај 1963 година објавува:

Решение за укинување на Ксмисијата за национализација на наемните згради и градежните земјишта;

Решение за измени и дополненија на Решението за Сервисот за превозни услуги на државните органи и установи во Љубљана;

Решение за укинување на интернатот на Училиштето за болничари на Голник;

Решение за потврда на статутарното решение за измени и дополненија на Статутот на факултетот за архитектура, градежништво и геодезија во Љубљана;

Решение за потврда на статутарното решение за Институтот за социологија и филозофија;

Заклучок за мерките за изведување на работната програма за подготвување на Планот на стопанскиот и општествениот развој на Социјалистичка Република Словенија за периодот од 1964 до 1970 година;

Решение за разрешување и именување републички секретари;

Решение за разрешување и именување претседател на Одборот на Извршниот совет за општи стопански прашања;

Решение за разрешување и именување претседател на Одборот на Извршниот совет за општи и управни прашања;

Решение за разрешување и именување претседател на Одборот на Извршниот совет за внатрашна политика;

Решение за разрешување и именување начелник на Управата на Извршниот совет за кадровски прашања;

Решение за разрешување и именување генерален секретар на Стопанската комора на СР Словенија;

Упатство за спроведување на одредбите од точката 1 на Одлуката за намалување на данокот на

доход за услужните занаетчиски и на занаетот слични дејности;

Упатство за обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборите на одборници на општинските и околските собранија;

Упатство за обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборите на пратеници за Собранието на Социјалистичка Република Словенија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина“ во бројот 15 од 12 априла 1963 година објавува:

Решение за именување општински изборни комисији за избор на републички пратеници;

Решение за назначување постојани судски вештаци на подрачјето на НР БиХ за 1963 година.

Во бројот 16 од 26 април 1963 година објавува:

Одлука за определување бројот на студентите што можат да се запишат во Високата школа за политички науки во Сараево во учебната 1963/64 година;

Упатство за измени и дополненија на Упатството за составот и водењето на државните матични книги;

Исправка на Законот за изборните единици за избор на републички пратеници.

Во бројот 17 од 3 мај 1963 година објавува:

Наредба за определување на клиниците во кои мора да се врши преглед на свињското месо на трихинели;

Наредба за одбрана од поплави, за генералниот план и за организацијата на мрежата на органите за одбрана од поплави;

Решение за нормите и износите на придонесот за социјално осигурување за определени категории лица вон работен однос осигурени според прописите на социјално осигурување.

Во бројот 18 од 15 мај 1963 година објавува:

Правилник за хигиенско-техничките услови за основање домови за ученици;

Правилник за организацијата и работата на здравствената станица во претпријатије;

Решение за утврдување на листата на стручњаци за вршење надзор над стручната работа на здравствените работници;

Решение за измена на Решението за определување на здравствените установи во кои може да се специјализира;

Наредба за определување на местата во кои на домаќинствата можат да им одобруват кредити заради зголемување на капацитетот и за подобрување на условите за сместување и исхрана на туристи;

Исправка на Правилникот за условите за основање на установи за стручно образование и за минималните барања за давање на општопризнаените степени на стручно образование.

Во бројот 19 од 21 мај 1963 година објавува:

Одлука за финансирање на Републичката стопанска комора и околските комори во 1963 година;

Одлука за овластување Републичкиот секретаријат за индустрија и градежништво да може да ја дозволи експлоатацијата на минерални сировини според членот 82 од Законот за рударството;

Одлука за органите што издаваат посебни одобрености за приредување игри на среќа;

Одлука за содржината на правилата на одделни игри на среќа и за постапката за извлекување во игрите на среќа;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за посебниот додаток за наставниот персонал од определена специјалност на вишите стручни школи;

Одлука за соединување на Заводот за батнеологија и медицинска климатологија и Институтот

за физијатрија на Медицинскиот факултет во Сараево;

Одлука за разрешување членови на одделни одбори и комисији на Извршниот совет;

Решение за разрешување и назначување определени функционери во републичките органи и организации;

Решение за разрешување и именување претседател на Републичката стопанска комора;

Решение за разрешување и именување претседател на Секцијата за угостителство и туризам на Републичката стопанска комора и претседател на Здружниот сојуз.

Во бројот 20 од 24 мај 1963 година објавува:

Упатство за обрасците за вршење одделни изборни дејствија според Законот за изборот на општински и околски одборници;

Упатство за обрасците за вршење одделни изборни дејствија според Законот за избор на републички пратеници.

Во бројот 21 од 31 мај 1963 година објавува:

Одлука за пренесување правото на основач спрема Клиничката болница за белодробни болести и туберкулоза на Медицинскиот факултет во Сараево;

Одлука за пренесување правото на основач спрема Клиничката болница за детски болести и гинекологија на Медицинскиот факултет во Сараево;

Одлука за пренесување правото на основач спрема Клиничката болница на Медицинскиот факултет во Сараево;

Одлука за пренесување правото на основач спрема Клиничката болница за очни болести на Медицинскиот факултет во Сараево;

Правилник за измена на Правилникот за завршниот испит во мајсторските и рударско-надзорничките училишта;

Правилник за измена и дополние на Правилникот за вршење дознака, контрола на дознаката, сечата со шумски чекани, жигосување и извоз на дрво и за издавање увереније за потеклото на дрвото;

Наредба за примена на Одлуката за определување премија за кравјо млеко во 1963 година;

Решение за пропишување образец на свидетелството за положениот завршен испит на курсот за здобивање со звање помлад здравствен техничар;

Решение за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за научна работа;

Исправка на Упатството за водење државни матични книги.

СОДРЖИНА :

	Страна
561. Наредба за дополние на Наредбата за минимумот на средствата со кои стопанската организација мора да располага за вршење надворешнотрговски работи —	785
562. Решение за југословенскиот стандард од областа на радио-техниката — — — —	785
563. Решение за југословенскиот стандард за текстилни изолациони навлаки — — —	785
564. Решение за југословенските стандарди за инсталациони цевки и нивниот прибор	785
565. Решение за југословенските стандарди за електрични направи за загревање вода	786
566. Решение за југословенските стандарди за гранични мерила за навој — — — —	786
567. Решение за југословенскиот стандард за навои — — — — — — — — — —	786

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —
Печат на Белградскиот графички завод, Белград